



Акциски ценовник за возило од програмата на Mitsubishi

SPACE STAR



Важечки од: 01.01.2022

Модел	Опрема	Моќност (kW)	Цена на возило ЕУР	АКЦИСКА ЦЕНА	Цена во МКД
Space star 1.2	INTRO	52/71	9.990 ЕУР	9.480 ЕУР	585.864,00 ден
Space star 1.2	ACTIVE	52/71	11.480 ЕУР	10.780 ЕУР	666.204,00 ден
Space star 1.2 CVT	COOL	52/71	12.980 ЕУР		802.164,00 ден

*Доплата за металик боја 300 евра (18.540 денари)

Мак Аутостар

Генерален дистрибутер за Mitsubishi, во Република Македонија
Тел: +389 2 258 00 00 Фах: +389 2 258 04 01

www.mitsubishimotors.mk

ОПРЕМНОСТ: INTRO МОТОР

ПЕРФОРМАНСИ

165/65R14 пневматичи, со челични фелни со раткапни
Сет за репарирање на пневматик

БЕЗБЕДНОСТ

Контрола на Активна Стабилност (ASC) со Контрола на пролизгување (TCL)
Систем за сопирање против блокирање (ABS) со Електронска Дистрибуција на силите за сопирање (EBD)
Систем за помош при сопирање (BAS)
Систем за помош при тргнување на нагорнина (HSA)
Систем за сигнализација при ненадејно сопирање (ESS)
Возачко SRS предно воздушно перниче
Совозачко SRS предно воздушно перниче со брава за исклучување
Возачки и совозачки странични и завесни перничииа
Предно безбедносни појаси со предзатегнувачи x 2
Задни безбедносни појаси x 3
ISO-FIX приклучоци за детско седиште x 2
Брави за заштита за деца на задните врати
TPMS (Систем за мониторинг на притисокот во пневматичите)
Имобилизатор

СВЕТЛА И ВИДЛИВОСТ

Халоген главни светла со вградени трепкачки светла за правец и позициски светла
Дневни светла на браник
Задни комбинирани светла
Задно светло за магла (Возачка страна)
Светло за регистерска табличка на заден браник
Високо поставено стоп светло на 5-та врата

ВИДЛИВОСТ

Бришачи и мијачи за преден и заден ветробран
Грејачи на заден ветробран

НАДВОРЕШНОСТ

Преден браник во боја на каросерија
Електрично подесиви надворешни ретровизори
Надворешни ретровизори во боја на каросеријата
Надворешни рачки од врати во боја на каросеријата
В-столб црн [Освен за Black mica]
Заден браник во боја на каросерија
Рачка од петта врата во боја на каросерија
Заден спојлер со стоп светло

СЕДИШТЕ

Мануелно лизгање, наслонување (Возач)
Мануелно лизгање, наслонување (Совозач)
Висински подесив потпирач за глава (Возачки, совозачки и задни x3)
60:40 деллива и преклоплива задна клупа

КАБИНА

Серво управување
Забравување на управувач
Висинско подесив управувач
Патен компјутер

КОРИСНОСТ

Мануелен клима уред
Полен филтер
Изводи за греење позади

АУДИО

Радио FM, CD, MP3, УСБ, AUX, 4 звучници
Кровна антена

КОМФОРТ И ПРАКТИЧНОСТ

Мануелно висинско регулирање на главни светла
Предни прозори со електрично отворање
Централно заклучување на вратите со далечинска команда
Висински подесиви појаси (возачки и совозачки)
Сензор за светла
Сензор за дожд со автоматски бришач
Покривка над багажен простор

ОПРЕМЕНОСТ: ACTIVE (опрема заменска или додатна на INTRO)

AUTO STOP&GO – систем за штедење на гориво со авто палење и гаснење на моторот
Затемнети задни стакла
Управувачот и рачката од менувачот обложени во кожа
LED задни светла
Алуминиумски фелни 165/65R14 tyres and 14x4 1/2J light alloy wheels
Греење на странични ретровизори
Хромирани внатрешни рачки на вратите
Облоги од текстил на внатрешната страна на вратите
Висинско подесување на возачко седиште
Темпомат со контроли на управувачот
BLUETOOTH поврзување со телефон со команди на управувачот
SDA мултимедиа со поврзување со паметен телефон со можност за користење на навигација преку iPhone Car play

ОПРЕМЕНОСТ: COOL CVT (опрема заменска или додатна на ACTIVE)

Автоматски CVT менувач (INVECS III CVT)
15" алуминиумски фелни
Задна камера


ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Мотор			
Тип	1.2 DOHC MIVEC		
Зафатнина	1193		
Максимална сила	52kW (71ks) /6000 rpm		
Максимален вртежен момент	102/3500 rpm		
Димензии и тежини			
Вкупна должина	3845		
Вкупна ширина	1665		
Вкупна висина	1505		
Меѓускино растојание	2450		
Предна и задна трага	1430/1415		
Растојание од пат	150		
Капацитет на патници	5		
Багажен простор	235		
Перформанси			
	INTRO	ACTIVE (AS&G)	CVT(AS&G)
Максимална брзина	167	167	163
Забрзување 0-100	14.1	14.1	115.8

CO2 емисија (комбинирана) NEDC		104	105	105
Горивна потрошувачка (NEDC)	Градска л/100км	5.4	5.2	5.2
	Отворено л/100км	4.0	4.2	4.3
	Комбинирана	4.5	4.6	4.6
Горивна потрошувачка (WLTP)	Ниска	5.9	5.5	6.3
	Средна	4.6	4.5	4.8
	Висока	4.4	4.3	4.6
	Екстра висока	5.4	5.5	5.9
	Комбинирана	5.0	4.9	5.3
Резервоар				
Капацитет		35 л		
Менувач				
		5MT	5MT	CVT автоматски

Информации за гуми регулатива ЕУ 2020/740

Име на марка: BRIDGESTONE
Комерцијално име: ECOPIA EP150
Идентификатор на тип: 25502
Големина на гума: 165/65R14
Товарен индекс: 79
Брзински индекс: S
Ефикасност во економичност: C
Ефикасност на мокро: C
Класа на Надворешна гласност: B
Надворешна гласност: 70dB
Гума за снег: NE
Гума за мраз: NE
Старт на производство: 25/20
Запирање на производство: -
Товарна верзија: SL
Додатни информации:



Гаранција

5 години или 100.000 км на мотор.

12 години антикорозивна гаранција.

24/7 бесплатна подршка на пат во Македонија и повеќето Европски земји.

Забелешка: Сите цени наведени во овој ценоник се изразени во евра и денари со вклучени давачки и Мак Аутостар го задржува правото истите да ги промени во целост или само делумно без предходно известување.

Стандардната како и дополнителната опрема наведени во овој ценоник се исто така предмет на можни промени без предходно известување. Фотографијата од предната страна на ценоникот не мора во сите детали да одговара на базниот модел за кој важи ценоникот.